

4. Структура на студиската програма согласно правилникот за организирање на докторски студии на единицата, број на предвидени предмети и стекнати кредити, како и број на кредити стекнати со изработката на докторскиот труд.

СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА

Табела 4.1. Распоред на предмети/активности по семестри и години на студии

Структура на студиската програма					
семестар	Реден број или код	Назив на предмет/активност	Број на ЕКТС кредити		Припадност на предмет/активност согласно ЗВО
			Задолжителни предмети/активности	Изборни предмети	
ПРВ семестар	ФДУ 001/3	Истражувачка етика	3		Академска обука
	ФДУ 002/3	Методологија на научноистражувачката работа од областа	3		Академска обука
	ФДУ 003/3	Драматургија на театарската и филмската уметност	6		Академска обука
	1.4.	Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетската листа на изборни предмети		6	Академска обука
	1.5.	Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења		6	Академска обука
	1.6.	Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења		6	Академска обука
Вкупно 30					
ВТОР семестар	2.1	Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења		6	Академска обука
	2.2.	Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења		6	Академска обука
	2.3.	Истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог-докторски проект)	14		Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект)
	2.4.	Прва годишна конференција	4		Предавања и друг вид на комуникациски активности
Вкупно 30					
ТРЕТ семестар	3.1.	Предлог – докторски проект	27		Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект)
	3.2.	Прв докторски семинар	3		Предавања и друг вид на

					комуникациски активности
Вкупно 30					
ЧЕТВРТИ семестар	4.1.	Изработка на докторскиот труд	20		Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд
	4.2.	Меѓународна мобилност	6		Меѓународна мобилност
	4.3.	Втора годишна конференција	4		Предавања и друг вид комуникациски вештини
Вкупно 30					
ПЕТТИ семестар	5.1.	Активности за објавувањето на два труда во референтна научна публикација	20		Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд
	5.2.	Учество на меѓународен собир	7		Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд
	5.3.	Втор докторски семинар	3		Предавања и друг вид комуникациски вештини
	Вкупно 30				
ШЕСТИ семестар	6.1.	Трета годишна конференција	4		Предавања и друг вид комуникациски вештини
	6.2.	Одбрана на докторски труд	26		Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект
Вкупно 30					
ВКУПНО = 180 ЕКТС					